

Стравот од новите закани на тероризмот се шири низ Европа, особено по неодамнешните апсења на две групи екстремисти во Данска и во Германија. Наводно, тие се подготвувале да го "одбележат" 11 септември на само ним својствен начин. Сите извори укажуваат дека на Европа ѝ се закануваат нови напади. На опасноста најмногу се изложени Велика Британија, Германија, Белгија, Италија и Шпанија. Антитерористичките мерки на континентот не се доволни ниту да се осуети, а не, пак, да се спречи напад на Ал каида или на некоја сродна организација. Сега уште поголем проблем претставува активирањето на европските екстремистички групи, меѓу кои и шпанската ЕТА, кои најавија нови акти на насилство. Западот сега се наоѓа во исклучително тешка позиција. Очигледно досегашните мерки и стратегии за елиминација на тероризмот на глобално ниво не ги даде очекуваните резултати. Поединци предлагаат уште поагресивни акции против структурите на Ал каида. Една од нив е и воздушен напад врз светите муслимански места Мека и Медина.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



СВЕТИЛИШТЕТО ВО МЕКА - ПОТЕНЦИЈАЛНА МЕТА ЗА НАПАД ВО АНАЛИЗАТА НА КОНГРЕСМЕНОТ ТОМ ТАНКРЕДО

АМЕРИКА ЌЕ ГИ БО И МЕДИНА ДОКОЛК 11 СЕПТЕМВРИ!?

Експертите проценуваат - Ал каида денес станува сè посилна. И покрај секојдневните напади врз нејзините упоришта во Ирак, во Авганистан и на други точки на кои се позиционира, мрежата на Бин Ладен не слабее. По шест години од нападите врз Њујорк и Вашингтон, САД и нивните сојузници во антитерористичката коалиција, не успеаја да ја уништат структурата на озлогласената организација на Муџахедините. Напротив, сè почесто се објавуваат предупредувања дека западниот свет може да се најде уште пред еден голем напад, многу покатастрофален од оној на 11 септември. Светот полека, но сигурно влегува во војни, кои подоцна се глобализираат. Тие прераснуваат од локални во регионални, а секогаш верата и националната омраза се повод за крвавите епизоди кои секојдневно се случуваат. Осама бин Ладен неколку пати досега повторил дека Америка и Американците се ранливи и дека светите борци на Алахот треба да продолжат со истата динамика, доколку сакаат понижување и уништување на американската империја. Шест години американската администрација и Пентагон се во војна со Ал каида. Главна цел е нејзино уништување. Но, и покрај огромните финансиски средства кои беа издвоени за операциите на Средниот Исток и во Азија, и покрај огромните воени и цивилни жртви, западните демократи не му овозможиле

на светот да се ослободи од закани на терористите. Го обесија т.н. спонзор на терористите, Садам Хусеин, го уништија најголемиот дел од талибанските упоришта во Авганистан, но Осама и натаму се заканува и вели дека неговата терор-организација е силна како никогаш досега. Резултатите на сојузничката антитерористичка коалиција се под очекувањата, ако се има предвид колку пари се вложија во операциите и колку луѓе загинаа за демократската кауза. Дури и американските експерти признаваат дека Ал каида не само што не е уништена, туку станува уште и помошен фактор отколку што беше на почетокот. Денес таа постои и таму каде што никој не претпоставуваше дека ќе биде. Доказите за тоа доаѓаат од речиси сите држави во кои таа е присутна, од Европа па сè до Австралија. Терористичките бомби се огласиле во Мадрид, Москва, Шарм ел Шеик, Њу Делхи, Карачи, Џакарта, Истанбул, Сиднеј... Тоа е доказ дека Осама бин Ладен го има низ цел свет.

**АЛ КАИДА НАПАЃА
СО ГЕРМАНЦИ И СО
СКАНДИНАВЦИ**

Во земјите од ЕУ е во тек операција за пронаоѓање и за апсење на личности поврзани со Ал каида. Осуммина исла-

СТРАТЕГИЈА, АЛ КАИДА СТАНУВА ПОМОКНА

Германското Министерство за внатрешни работи, по апсењето на осомничените за тероризам пред неполн месец, се заложи за надгледување и за следење на оние Германци кои ја промениле својата вера и преминале во ислам. Тие личности, според проценките, се уште пофанатични од веќе докажаните муслимани, затоа што се обидуваат со својот фанатизам да им се претстават во најсилно светло на верските поглавари, со цел да ја здобијат довербата кај нив. Двајца од уапсените, Даниел С. и Фриц Г., индиректно признале дека го прават токму тоа. Сега експертите се во фаза на утврдување дали тоа го прават од хумани причини кон муслиманската заедница или од екстремистички побуди. Она што ја загрижува германската Влада е тоа што сè поголем број Германци преминуваат во исламска вера. Според податоците од Централниот институт на исламскиот архив, во 2005 година во ислам преминале околу 1.000 Германци, а наредната 2006 година тој број е зголемен на 4.000 лица. Од вкупно 3,3 милиони муслимани, колку што живеат во Германија според статистички податоци, близу 18.000 имаат германско потекло.



МБАРДИРА МЕКА У ЌЕ СЕ СЛУЧИ НОВ

САМО ЗАКАНАТА ЗА НАПАД ВРЗ МЕКА И МЕДИНА ЌЕ ГИ ОДВРАТИ ТЕРОРИСТИТЕ ОД НИВНИТЕ НАМЕРИ



Неодамна, американскиот претседателски кандидат, Том Танкредо, изјави дека најдобар начин за спречување на терористичките напади во иднина би била заканата за бомбардирање на исламските свети места, Мека и Медина. Танкредо е републиканец и моментно е конгресмен од сојузната држава Колорадо. Тој верува дека таков напад на САД врз Мека и Медина е неизбежен и дека Вашингтон мора да почне да прави план како тоа да го изведе.

"Кога мене би ме прашале, јас би им објаснил на муслиманите дека по нападот врз САД би следел напад врз нивните свети места, Мека и Медина. Тоа е единствената работа која може да ги одврати терористите од намерата повторно да ја нападнат Америка", вели Танкредо.

На ваквите изјави на републиканскиот конгресмен веднаш реагираше исламското здружение за човекови права со седиште во Вашингтон, истакнувајќи дека тие не ѝ додикуваат на личност која се занимава со јавна и политичка работа во САД. Овие предлози внесоа вознемирувачки тонови меѓу мусли-

манските заедници, а според некои анализи, хипотетичката закана на Танкредо почнала да дава резултати. Други, пак, велат дека таквите настани се само поттик за радикалните групи да преземат чекори, кои ќе одат во насока на подготвување и изведување нови напади врз американска територија. Проценките се дека протестите кои ги предизвика објавувањето на карикатурата на Мухамед би биле "мачкина кашлица" во споредба со она што може да го предизвика потенцијалниот план за ваков облик на стратегија на американската политика, кога станува збор за уништувањето на терористичките упоришта.


мисти уапсени во Данска признале дека имале контакти со водачите на оваа терористичка организација, додека во Германија сè уште се анализира кој би можел да стои зад екстремистите откриени во Северна Рајна Вествалија. Двете групи кои беа навреме осуетени, ги поминале сите подготвителни фази и биле пред извршување на бомбашки удари. Се претпоставува дека една од нивните центри се наоѓа во Хамбург, од каде се проектирани и плановите за напад врз Америка на 11 септември 2001 година. Огранокот на Ал каида во Хамбург бил составен од Турци, Пакистанци и Германци. Со тоа се потврдени досегашните предупредувања дека Ал каида успева во своите редови да придобие и екстремисти од немуслиманско и неарапско потекло. Така, борбата против тероризмот станува уште потешка и непредвидлива. Таканаречените бели терористи сè повеќе ги има низ Европа. Некои од нив се согласуваат со идеологијата на Осам бин Ладен, а други, пак, тоа го прават од материјални причини и за стекнување профит од акцијата во која учествуваат. Германските или скандинавските екстремисти, поради белиот тен стануваат непрепознатлив непријател за западниот свет, за разлика од еден Арапин или муслиман со црн тен, во кој секоја служба гледа потенцијален терорист само поради физичкиот изглед.

СЦЕНАРИЈА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ИРАК

Најавите за повлекување на околу 30.000 американски војници од Ирак до средината на 2008 година, предизвикаа нова паника во западниот свет. Тврдата политика на Буш по тоа прашање не навестуваше таква разврска на околностите во Ирак, но веројатно тоа би била и најмалку болната стратегија за излегу-



Ал Каида и денес дејствува во Босна, но во полуилегала поради притисокот од Запад. Република Српска, пак, е трн во окото на исламските фундаменталисти. Сепак, таа наскоро нема да се најде на мета на организацијата на Бин Ладен за да не го привлече гневот на западните демократии и за да не се открие дека Босна се користи како полигон за напади во Европа. Денес во Зеница, Тузла и во други босански градови има од 700 до 800 т.н. терористи-спијачи, кои го чекаат моментот за да тргнат во акции ширум светот. Затоа многумина Босна ја нарекуваат ветена земја за фундаменталистите. Таа "чест", меѓу другите, ја имал и Мухамед Ата, еден од пилотите кои ги изведоа нападите на 11 септември во Америка. Тој војувал во Босна против Србите, а обуката ја стекнал во местото Бочиња. Денес експертите оправдано констатираат дека Ал каида се роди во Авганистан, но израсна во Босна и таму стана полнолетна. Како увозници на тероризмот во оваа ексју-република се сметаат Хасан Ченгиќ, Алија Изетбеговиќ и Харис Силајџиќ.



СÈ ПОВЕЌЕ МАРИНЦИ ГО ЧЕКААТ ДЕНОТ КОГА ЌЕ СЕ ВРАТАТ ДОМА

во Ирак и во Авганистан и средствата кои во наредниот период би биле одредени за продолжување на операциите. Проекциите велат дека операциите во овие две земји наскоро би можеле да ја надминат цифрата од 1.000 милијарди долари, односно двојно повеќе од она што досега е потрошено. Моментно американската војска има 160.000 војници во Ирак и 25.000 во Авганистан, а САД веќе потрошиле 500 милијарди долари. Службата за буџет при американскиот Конгрес, која претставува независно тело, предвидува две сценарија до 2017 година. Според првото, бројот на американските сили во Ирак и во Авганистан до 2010 година ќе се намали на 30.000 и на тоа ниво ќе останат до 2017 година. Како ќе се намалува бројот така ќе опаѓаат и трошоците, кои би се движеле од 480 до 600 милијарди долари во тој временски период. Според второто сценарио, бројот на војниците ќе се намали на 75.000 до 2013 година и таа бројка би била актуелна до 2017 година. Во согласност со тоа, трошоците би се движеле од 920 до 1.010 милијарди долари.

Во последно време и Сирија се соочува со заканите на исламските екстремисти. Досега најмалку шест сириски војници се убиени од нападите на терористите кои доаѓаат од Ирак. Официјален Дамаск сè почесто заплenuва оружје кое се користи за терористички цели, вклучувајќи и појаси со експлозив, кои ги користат напаѓачите самоубијци. САД и натаму ги обвинуваат сириските власти дека се претолерантни кон екстремните групи во земјата и дека од некои структури добиваат дури и поддршка за изведување бомбашки напади врз американски интереси.



вање од пустинскиот бунар. Американската доктрина вели дека досегашното континуирано јакнење на военото присуство во оваа земја ги оправдало очекувањата и ги постигнало целите, па затоа сега е дојдено време за намалување на контингентот на Пентагон. Проценето е дека најавеното намалување на маринците нема да ги загрози стабилноста и безбедноста на ирачката држава и нема да им послужи како шанса на екстремистите за заземање клучни делови од територијата која сега е под контрола на сојузничките сили. Првото повлекување на околу 4.000 војници е најавено за декември оваа година. Додека се прават новите воени анализи, американскиот Конгрес ги пребројува сумите кои досега ги издвојуваше за војните

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia